

| Предмет                           | <b>АПЛИКАЦИЈА НА МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ВРЕМЕ НА ПРЕЖИВУВАЊЕ/ОПСТАНУВАЊЕ</b>   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
|-----------------------------------|--|----------|------------------|--------|--|---------|----------|--------------------|---|----|------------------------------|----|----|-------------------------|----|----|-----------------|----|----|
| Студиска програма                 | Општа медицина   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Код                               | СМ-И-33  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Студиска година                   | По избор   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Семестар                          | По избор   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Вкупно часови                     | 15   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Кредити                           | 1  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Вид на предмет                    | Изборен  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Предуслови                        | Нема   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Изведува                          | Катедра за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Одговорен наставник               | Проф. Розалинда Исјановска   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Адреса:                           | Институт за за епидемиологија и биостатистика, Медицински факултет, Водњанска 31, Скопје Тел. +389 2 3114-825; e-mail: isjanovska@yahoo.com  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Клучни зборови                    | Медицински факултет, додипломска настава, изборен предмет, статиска со клиничка медицина   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Учебни цели                       | Да се обезбеди знаење и апликација на методи за анализа на време на преживување-опстанување во секојдневната медицинска пракса   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Кратка содржина (извадок)         | <p><b>Теоретска настава:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вовед и општи информации;</li> <li>• Цензорирани опсервации;</li> <li>• Аналитички техники и методи за преживување;</li> <li>• Животна табела или таблица на преживување;</li> <li>• Kaplan-Meier-ова метод- Испитување;</li> <li>• Ризик во преживувачката анализа;</li> <li>• Компарирање на две преживувачки криви;</li> <li>• Gehan или генерализиран Wilcoxon- тест;</li> <li>• Log-rank-тест;</li> <li>• Регресионен модел- Пропорционал хазард моделс( Cox-модел, Cox-ов соодносен модел) ;</li> </ul> <p><b>Практична настава и пракса:</b><br/>Компјутерска примена и изведување на методите на анализата на времето на преживување (Statistica for windosw);</p> |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Организација                      | <p><b>Теоретска настава:</b> 10 часа<br/> <b>Практична настава и пракса:</b> 5 часа</p>  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Методи на учење                   | Интерактивни предавања, вежби/работилници, пракса  |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Предвидени учебни резултати       | <p><b>Знаење и разбирање:</b> Да се обезбеди знаење од содржината во теоретската и практичната настава: компјутерско пресметување на преживувањето т.е. опстанувањето<br/> <b>Клучни вештини:</b> Студентот ќе биде способен да ги применува во практиката добиените теоретски знаења.</p>   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Специфични препораки за наставата | <p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, за да добие потпис.</p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава*</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Практична настава и пракса**</td> <td>12</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка-I</td> <td>27</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Практичен испит</td> <td>15</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>   |          | Вид на активност | Бодови |  | минимум | максимум | Теоретска настава* | 6 | 10 | Практична настава и пракса** | 12 | 20 | Континуирана проверка-I | 27 | 45 | Практичен испит | 15 | 25 |
| Вид на активност                  | Бодови   |          |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
|                                   | минимум  | максимум |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Теоретска настава*                | 6  | 10       |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Практична настава и пракса**      | 12   | 20       |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Континуирана проверка-I           | 27   | 45       |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |
| Практичен испит                   | 15   | 25       |                  |        |  |         |          |                    |   |    |                              |    |    |                         |    |    |                 |    |    |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | Оценувањето на студентот е описно (положил).  |
| Учебни помагала | <b>Основни:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Д.Д, Н.О, К.В, Б.Т, В.В.С, Р.И, Б.З.И, М.З, И.П, Биостатистика, Скопје, 2006;</li><li>• Aviva Petrie&amp;Caroline Sabin- <b>Medical Statistics at a Glance</b>;</li><li>• Иванковиќ Давор и соработници, <b>Основе статистичке анализе за медицинаре</b>;</li></ul> |